

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Објавува

Барање за изразување на интерес за позиција
“Офицер за финансии”
(реф.бр. МК/СИАП # 3.4)

Проект за администрирање на социјалното осигурување (СИАП)
Кредит Бр: 9036 –МК

Консултантски услуги – Индивидуален консултант

На Република Северна Македонија и е одобрен кредит од страна на Групацијата на Светска банка за потребите за реализација на Проект за администрирање на социјалното осигурување (СИАП). Дел од овие средства ќе бидат искористени за плаќање на обврските што ќе произлезат од договорот што ќе се склучи за ангажирање на Офицер за финансии.

Офицерот за финансии ќе има за цел да даде поддршка на Проектната единица воспоставена во рамките на Министерството за труд и социјална политика, при имплементирање на Проектот за подобрување на социјалните услуги (ППСУ) и Проектот за администрирање на социјалното осигурување. Офицерот за финансии ќе му помогне на Менаџерот за финансии во извршувањето на сите операции поврзани со финансите на ППСУ Проектот и СИАП Проектот.

Консултантот ќе биде ангажиран со полно работно време, од 08.30 до 16.30 часот од понеделник до петок .

Целосниот опис на проектните задачи е приложен на веб страната на Министерството за труд и социјална политика: <http://www.mtsp.gov.mk/siap-proekt-za-administriranje-na-socijalnoto-osiguruvanje.nspх>

Потребни квалификации:

- Високо образование во областа на економија или слично;
- Најмалку 2 години искуство во областа на сметководство и финансии;
- Одлична вербална и писмена комуникација на англиски и македонски јазик.

Методот за избор е “Избор на индивидуален консултант” согласно “Прописите за набавки на Светска Банка за финансирање на инвестициски проекти (ФИП) - набавки за ФИП за стоки, градежни работи, неконсултантски и консултантски услуги, (Прописи) од јули 2016 година, ревидирано во ноември 2017 и август 2018 година”, достапно на следната веб страна: www.worldbank.org.

За дополнителни информации може да се обратите во Единицата за управување со ППСУ Проектот и СИАП Проектот, е-маил: sanja.andovska@mtsp.gov.mk

Министерство за труд и социјална политика ги повикува сите заинтересирани лица кои ги исполнуваат бараните квалификации да достават документи со кои ја потврдуваат својата квалификуваност (биографија на македонски и/или англиски јазик, препораки и слични документи).

Документите со кои се изразува интерес мора да бидат доставени најдоцна до **01.06.2020** година до 14 часот, електронски на маил адресата: sanja.andovska@mtsp.gov.mk.